



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА Н

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текушта сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни издања бр. 1032-Т-220, за огласи 1032-Т-221.

Среда, 13 март 1957

БЕЛГРАД

БРОЈ 11

ГОД. XIII

Цена на овој број е 40.— дин. — Претплата за 1957 година изнесува 1700.— дин., а за странство 2500.— динари. — Редакција: Улица Краљевик'а Марка бр. 9. — Телефони: Редакција 28-888, Администрација 26-276, Продажно одделение 22-619, Тех. центала 28-619.

135.

Врз основа на членот 70 точка 3 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55 и 1/57) и членот 3 под а) точка 5 алинеја 2 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), издавам

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ УСЛОВИТЕ ПОД КОИ РУДНИЦИТЕ НА ЈАГЛЕН КЕ ГО ПРОДАВААТ ЈАГЛЕНОТ ВО II ТРИМЕСЕЧЈЕ НА 1957 ГОДИНА

I. Рудниците на јаглен се должни при договорањето на испораката на јаглен за II тримесечје на 1957 година со договорањето да го опфатат своето целокупно производство на јаглен во тоа тримесечје, освен оние количини што им се потребни за сопствена потрошувачка.

II. Потрошувачите на јаглен можат со рудниците на јаглен да договораат испорака на оние количини јаглен што им се потребни во II тримесечје на 1957 година за редовна потрошувачка и за запас.

Заради создавање запаси потрошувачите на јаглен можат да ги договораат со рудниците на јаглен оние количини јаглен што им се потребни во нормалните услови за работа.

Потрошувачите на јаглен што според природата на работата во II тримесечје на 1957 година не ќе работат со полн капацитет или воопшто не ќе работат, можат да договораат со рудниците на јаглен испораки на јаглен заради создавање потребни запаси што ќе се трошат во подоцнежен период.

III. Рудниците на јаглен се должни првенствено да склучуваат договори за испораки на јаглен со Претпријатието во изградба „Вискоза“, Лозница, а во поглед на јагленот годен за работа на гасгенератори — со потрошувачите што таков јаглен трошат за гасгенератори.

IV. Договорањето на испораките на јаглен за II тримесечје на 1957 година ќе се врши од 10—25 март 1957 година, со тоа што првите два дена ќе се врши само договорање на испораки на гасгенераторски јаглен наменет за употреба во гасгенератори.

V. Дирекцијата за сировини е должна да се грижи за извршувањето на оваа наредба.

Дирекцијата за сировини може со свое решение:

- 1) да нареди одделни рудници на јаглен да се должни да склучуваат договори за испорака со одредени корисници;

- 2) да ги намалува веќе договорените количини на јаглен ако поради недостиг на јаглен не можат да се намират потребите на одделни корисници чија работа е од значење за стопанството или за снабдувањето на населението;

- 3) да определи, одделни рудници на јаглен да се должни со одредени корисници првенствено да извршат договорање на испораки на јаглен.

Налогот во смисла на претходниот став Дирекцијата за сировини може да го даде и по телеграфски или телефонски пат, но е должна најдоцна во

срок од три дена од денот на таквиот налог да достави и свое писмено решение.

VI. Против решението од претходната точка може да му се изјави жалба на Државниот секретаријат за работи на стоковниот промет во срок од петнаесет дена од денот на доставувањето на решението.

VII. Органите на здружените стопански организации (коморите и здруженијата), службите на Државниот секретаријат за работи на народната одбрана и пазаришните инспекторати се должни на Дирекцијата за сировини да ѝ достават на нејзино барање потребни податоци и предлози со цел за правилно спроведување на оваа наредба.

VIII. По барање од Дирекцијата за сировини рудниците на јаглен се должни на истата да ѝ доставуваат извештаи за количините јаглен што во текот на договорањето ги бараат потрошувачите, за договорените количини, како и за производството, испораките и запасите.

По барање од Дирекцијата за сировини потрошувачите на јаглен се должни да ѝ доставуваат извештаи за состојбата на испораките и на запасите на јаглен.

Сроковите за доставување на извештаите од претходните ставови на оваа точка, како и образците на извештаите, ги определува Дирекцијата за сировини.

IX. Решенијата на Дирекцијата за сировини донесени во смисла на оваа наредба се задолжителни за стопанските организации на кои се однесуваат.

X. Ако поради решението на Дирекцијата за сировини донесено во смисла на точката V на оваа наредба стопанската организација не може да ги изврши договорните обврски спрема поодделен содоговорач, ќе се смета дека до неизвршување на договорот дошло поради виша сила.

XI. Рудникот на јаглен што не ќе склучи договори за целокупното производство од II тримесечје на 1957 година иако за истото постои побарувачка, рудникот на јаглен што не ќе постапи според решението од Дирекцијата за сировини од точката V на оваа наредба, како и стопанската организација — потрошувач и рудникот на јаглен што не ги доставуваат во пропишаниот срок извештаите според одредбата од точката VIII на оваа наредба, ќе се казнат според одредбите од членот 92 став 1 точка 3 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани, а одговорното лице во тие организации според одредбата од ставот 4 на истиот член.

XII. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 1516

1 март 1957 година

Белград

Државен секретар
за работи на стоковниот промет,
Маријан Бреџел, с. р.

136.

Врз основа на точката V од Одлуката за искористување на главните и споредните производи на шумите и шумските земјишта во сопствена режија од страна на шумските стопанства, шумариите и дирекциите на шумите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/56), во врска со членот 2 оддел 1 под а) точка 40 алинеја 15 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републиките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), а во согласност со Секретаријатот за селско стопанство и шумарство на Сојузниот извршен совет, пропишувам

У П А Т С Т В О

ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ИКОРИСТУВАЊЕ НА ГЛАВНИТЕ И СПОРЕДНИТЕ ПРОИЗВОДИ ВО СОПСТВЕНА РЕЖИЈА ОД СТРАНА НА ШУМСКИТЕ СТОПАНСТВА

1. Шумските стопанства, шумариите и дирекциите на шумите (во натамошниот текст: шумските стопанства) во својата работа се придржуваат за начелата на работењето по стопанска сметка или за начелата на работењето по претсметка или и за едните и за другите начела.

Според начелата на работењето по стопанска сметка шумските стопанства работат кога искористуваат главни и споредни производи на шумите и на шумските земјишта, а според начелата на работењето по претсметка — кога вршат служба за подигање, одгледување и заштита на шумите.

2. Како искористување на шумите во сопствена режија од страна на шумските стопанства се подразбира секое редовно сечење на дрвја (чисто, пребирно и сите фази на оплодни сечења) со цел за нивна преработка или непосредна употреба, како и претходните сечења што се вршат со цел за проредување или санитарна заштита на шумите.

Санитарните сечења на дрвја што се вршат со цел за заштита на шумите од поткорници, како и ресуреkционите сечења, исто така спаѓаат во искористување на шумите во сопствена режија, ако шумското стопанство се занимава со експлоатација на шуми во сопствена режија во смисла на претходниот став. Ако шумското стопанство не се занимава со експлоатација на шуми во сопствена режија, туку се занимава само со работи на подигање, одгледување и заштита на шумите, тогаш и овие сечења спаѓаат во работење по претсметка.

3. Шумското стопанство ги определува постојните односно оснива нови самостојни погози што ги искористуваат главните и споредните производи на шумите и на шумските земјишта во сопствена режија на стопанството.

4. Ако шумското стопанство искористува главни и споредни производи на шумите и на шумските земјишта во сопствена режија, односот меѓу шумското стопанство и самостојните погози што го вршат ова искористување се регулира со правилата на шумското стопанство, во смисла на прописите со кои се регулирани односите меѓу претпријатијата и погоните.

5. Заедничките трошоци на шумското стопанство што работи и по претсметка и по стопанска сметка, а кои не можат непосредно да се распоредат на односните работења, се распоредуваат на делот што се однесува на работењето по претсметка и на делот што се однесува на работењето по стопанска сметка, сразмерно со платите што непосредно го товарат работењето по претсметка и со платите укалкулирани во цената на чинењето на производите и услугите по стопанска сметка (искористување на шумите и на шумските земјишта во сопствена режија).

Делот од заедничките трошоци од претходниот став што се однесува на работењето според начелата на стопанската сметка, натаму се дели на дел што му одговара на искористувањето на производите на шумите и на шумските земјишта непосредно од страна на стопанството и на дел што му одговара на искористувањето на производите на шумите и на шумските земјишта преку секој самостоен погон посебно. Оваа делба се врши сразмерно со укалкулираните плати на изработката.

6. Шумските стопанства што искористуваат главни и споредни производи на шумите и на шумските земјишта во сопствена режија го утврдуваат вкупниот приход и ја вршат неговата распределба за оваа дејност според одредбите од главите I—V од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/56).

7. Пред издвојувањето на сојузниот данок на добивка и на законските обврски од добивката, во смисла на точката 6 од ова упатство, претходно се покриваат настанатите загуби во поодделни самостојни погози на шумското стопанство.

8. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 9564

1 март 1957 година

Белград

Државен секретар
за работи на финансиие,
Авдо Хумо, с. р.

137.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КЛЕШТИ

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следниве југословенски стандарди:

Клешти ковачки назабени — —	JUS K.G1.021
Клешти потковувачки — — —	JUS K.G1.030
Клешти потковувачки за опсечување копито — — — —	JUS K.G1.032
Клешти за испитување копито — — — —	JUS K.G1.033
Клешти потковувачки со нос — — — —	JUS K.G1.034
Клешти за симнување поткови — — — —	JUS K.G1.035
Клешти за горачи — — — —	JUS K.G1.045
Клешти комбинувани — — — —	JUS K.G1.050
Клешти плосности — — — —	JUS K.G1.060
Клешти плосности со долги че-лусты — — — — —	JUS K.G1.061
Клешти тркалести — — — — —	JUS K.G1.062
Клешти тркалести со долги че-лусты — — — — —	JUS K.G1.063
Клешти механичарски плосности — — — — —	JUS K.G1.075
Клешти механичарски полутрка-лесты — — — — —	JUS K.G1.076
Радио-клешти универзални — — — — —	JUS K.G1.077
Клешти за телеграфисти — — — — —	JUS K.G1.080
Клешти за ткајачи — — — — —	JUS K.G1.090
Клешти за сечење за прецизна механика — — — — —	JUS K.G1.100

Клешти за странично сечење на тврд тел	— — — — —	JUS K.G1.102
Клешти за странично сечење на мек тел	— — — — —	JUS K.G1.103
Клешти столарски	— — — — —	JUS K.G1.120
Клешти за моторни возила	— — — — —	JUS K.G1.125
Клешти универзални	— — — — —	JUS K.G1.145
Клешти за цевки наместливи	— — — — —	JUS K.G1.146
Клешти за гасни цевки	— — — — —	JUS K.G1.147
Клешти за свиткување изолацио-ни цевки	— — — — —	JUS K.G1.148
Клешти чевларски свиткани	— — — — —	JUS K.G1.200
Клешти чевларски прави	— — — — —	JUS K.G1.201
Клешти чевларски за сечење	— — — — —	JUS K.G1.202
Клешти за бетонска арматура	— — — — —	JUS K.G1.220

2. Овие југословенски стандарди се објавени во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Горните југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 мај 1957 година.

Бр. 968

6 март 1957 година

Белград

Претседател
на Сојузната комисија за
стандардизација.

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

138.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РАЧНИ ЧЕКАНИ

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следниве југословенски стандарди:

Чекани браварски	— — — — —	JUS K.B1.050
Чекани за лим со држалки	— — — — —	JUS K.B1.051
Чекани ковачки, напречни и надолжни	— — — — —	JUS K.B1.055
Чекани секачи за ладно и жешко сечење	— — — — —	JUS K.B1.060
Чекани секачи за сечење на заковки	— — — — —	JUS K.B1.062
Чекани пробивачи, тркалести и четвртаести	— — — — —	JUS K.B1.065
Чекани ковачки, заоблени	— — — — —	JUS K.B1.070
Усадници ковачки, заоблени	— — — — —	JUS K.B1.071
Чекани обликачи, тркалести	— — — — —	JUS K.B1.072
Усадници тркалести	— — — — —	JUS K.B1.073
Чекани ковачки, рамни	— — — — —	JUS K.B1.074
Усадници рамни	— — — — —	JUS K.B1.075
Чекани рамнувачи	— — — — —	JUS K.B1.076
Усадници секачи	— — — — —	JUS K.B1.080
Усадници четвртаести, шилести	— — — — —	JUS K.B1.081
Усадници тркалест, шилести	— — — — —	JUS K.B1.082
Дулки за чекани	— — — — —	JUS K.B1.090
Држалки за чекани браварски и рачни	— — — — —	JUS K.B1.091
Држалки за чекани ковачки спрема	JUS K.B1.055 — — — — —	JUS K.B1.092
Држалки за чекани ковачки	— — — — —	JUS K.B1.093
Секач потковувачки, потутрка-лест	— — — — —	JUS K.B1.110
Жлебичар потковувачки	— — — — —	JUS K.B1.111

Обележувач потковувачки	— — — — —	JUS K.B1.112
Пробоец потковувачки	— — — — —	JUS K.B1.113
Удлабнувач потковувачки	— — — — —	JUS K.B1.114
Чекан потковувачки јабољчест	— — — — —	JUS K.B1.115
Чекани потковувачки со држал-ка и оков	— — — — —	JUS K.B1.116
Усадник потковувачки, тркалест	— — — — —	JUS K.B1.119
Чекан секач потковувачки	— — — — —	JUS K.B1.120
Расковувач потковувачки	— — — — —	JUS K.B1.121
Чекани минерски	— — — — —	JUS K.B1.145
Чекан котларски со држалка	— — — — —	JUS K.B1.150
Чекани со влошка и држалка	— — — — —	JUS K.B1.155
Чекани од лесен метал	— — — — —	JUS K.B1.160
Чекани сидарски — Тип А	— — — — —	JUS K.B1.165
Чекани сидарски — Тип Б	— — — — —	JUS K.B1.166
Чекани сидарски — Тип Ц	— — — — —	JUS K.B1.167
Чекани сидарски, двестрано ши-лести	— — — — —	JUS K.B1.168
Чекани сидарски, еднострано ши-лести	— — — — —	JUS K.B1.169
Чекани за работа во шамот	— — — — —	JUS K.B1.180
Чекан секач за работа во шамот	— — — — —	JUS K.B1.181
Чекан со две сечива за работа во шамот	— — — — —	JUS K.B1.182
Чекан за камен	— — — — —	JUS K.B1.190
Чекани за разбивање камења	— — — — —	JUS K.B1.191
Чекан за обработка на камен	— — — — —	JUS K.B1.192
Чекани за толчаник, со тркале-ста дупка	— — — — —	JUS K.B1.193
Чекани за толчаник	— — — — —	JUS K.B1.194
Чекани крунест	— — — — —	JUS K.B1.195
Чекани запчести	— — — — —	JUS K.B1.196
Чекани столарски	— — — — —	JUS K.B1.220
Чекан за фурнирање, со држалка	— — — — —	JUS K.B1.221
Чекан летвичар покровен со др-жалка	— — — — —	JUS K.B1.223
Чекани летвичари со држалка и оков	— — — — —	JUS K.B1.224
Чекан бочварски	— — — — —	JUS K.B1.230
Чекан бочварски, шуплив	— — — — —	JUS K.B1.231
Чекан стаклорезачки, со држалка	— — — — —	JUS K.B1.250
Чекани за домаќинство, со др-жалка и оков	— — — — —	JUS K.B1.255
Чекани за отковување на коси, југословенски тип	— — — — —	JUS K.B1.260
Чекани за отковување на коси, банатски тип	— — — — —	JUS K.B1.261
Чекани за отковување на коси, словенечки тип	— — — — —	JUS K.B1.262
Наковало за отковување на коси — Тип А	— — — — —	JUS K.B1.266
Наковало за отковување на коси — Тип Б	— — — — —	JUS K.B1.267
Наковало за отковување на коси, еднокрако	— — — — —	JUS K.B1.268
Наковало за отковување на коси, југословенски тип	— — — — —	JUS K.B1.269
Бабица за отковување на коси — словенечки тип	— — — — —	JUS K.B1.270
Чекани чевларски	— — — — —	JUS K.B1.276
Чекани чевларски со краток врат	— — — — —	JUS K.B1.277
Чекан за калдрмисање	— — — — —	JUS K.B1.280
Чекан тапетарски	— — — — —	JUS K.B1.285
Чекан мелнички	— — — — —	JUS K.B1.290

2. Овие југословенски стандарди се објавени во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Горните југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 мај 1957 година.

Бр. 885

1 март 1957 година

Белград

Претседател
на Сојузната комисија за
стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

139.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СТЕГИ И СТЕЗНИ АЛАТИ

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следниве југословенски стандарди:

Стезни глави за дупчалки со запчест венец и клуч — — — — — JUS K.G3.310

Конични трнови за стезни глави на дупчалки — — — — — JUS K.G3.311

Конуси за глави на дупчалки, дршки и дупки — — — — — JUS K.G3.312

Стеги за дупчење за брзо стегање JUS K.G3.320

Трнови за струг — — — — — JUS K.G3.380

Срцести повлекувачи — — — — — JUS K.G3.385

Еластични чаури, со пречник на стегањето до 46 мм — — — — — JUS K.G3.390

Еластични чаури за алати со валчеста дршка и повлекувач — — — — — JUS K.G3.395

Еластични конични чаури за алати со валчеста дршка и четвртка — — — — — JUS K.G3.396

2. Овие југословенски стандарди се објавени во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Горните југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 мај 1957 година.

Бр. 967

6 март 1957 година

Белград

Претседател
на Сојузната комисија за
стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Наредбата за консигнациите и сервисните служби на домашните стопански организации во странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/57) се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА НАРЕДБАТА ЗА КОНСИГНАЦИИТЕ И СЕРВИСНИТЕ СЛУЖБИ НА ДОМАШНИТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ВО СТРАНСТВО

Во точката 5, во вториот ред место зборот: „одлука“ треба да стои зборот „наредба“.

Од Комитетот за надворешна трговија, 14 февруари 1957 година, Белград.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 79 став 1 точка 9 од Уставниот закон и членот 27 став 2 од Законот за државната управа, а во врска со членот 26 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет, Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ СЕКРЕТАР ЗА ОПШТА УПРАВА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

1. Се разрешува од должноста секретар за општа управа на Сојузниот извршен совет Неда Божиновиќ, заради заминување на нова должност.

2. Се назначува за секретар за општа управа на Сојузниот извршен совет, со положба на државен потсекретар, Вуксан Љумовиќ, досегашен помошник на секретарот на Сојузниот извршен совет.

Б. бр. 2497

27 февруари 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

СОДРЖИНА

	Страна
135. Наредба за определување условите под кои рудниците на јаглен ќе го продаваат јагленот во II тримесечје на 1957 година	201
136. Упатство за начинот и условите за искористување на главните и споредните производи во сопствена режија од страна на шумските стопанства — — — — —	202
137. Решение за југословенски стандарди за клешти — — — — —	202
138. Решение за југословенските стандарди за рачни чекани — — — — —	203
139. Решение за југословенските стандарди за стеги и стезни алати — — — — —	204
Исправка на Наредбата за консигнациите и сервисните служби на домашните стопански организации во странство — — — — —	204